

**ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
(ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА СТАРИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ЕКТС),
ВОВЕДЕНИ ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 год.)**

Пријавувањето на испитите за ЈУНСКАТА испитна сесија во учебната 2015/2016 година ќе се врши преку шалтерите на студентската служба во периодот од:

**23.05.2016 до 30.05.2016 година
(од 11,00 до 15,00 часот)**

▪ **Потребни документи за пријавување на испити:**

1. ИНДЕКС

2. Пријави за испит - (образец А5) со уплатени 50 ден. административна такса - за секоја пријава.

(за начинот на плаќање на административните такси види *Соопштение за начинот на плаќање административни такси ОБ 8.2/11*).

3. Изјава за кодови за платена административна такса (само за оние студенти кои плаќаат со СМС порака преку мобилен телефон).

Студентите кои плаќањето на административната такса за пријавените испити ќе го вршат со уплатница, на **една уплатница** можат да уплатат за повеќе испитни пријави, а доколку пријавувањето на испитите го вршат со СМС порака преку мобилен телефон, максималната сума која може да се испрати со една СМС порака е **250** денари (вкупен износ за многу пет испитни пријави), при што бројот добиен од СМС пораката, студентот го впишува во полето (шифра за административна такса) во испитната пријава.

(Пријавите се доставуваат до предметните наставници, на самиот испит).

За секое задоцнето пријавување на испитите, студентите се должни да уплатат казна од 400 денари (по испит), (согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 год. донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).

Студентите запишани на старите студиски програми (ЕКТС), воведени во учебната 2004/2005 год. **не треба** да достават образец за заверка на летен семестар 2015/2016 година, освен оние кои зеле потписи од предметите кои ги следеле менторски во летниот сем. во учебна 2015/2016 година.

Скопје, 19.05.2016

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

Подготвил _____

верзија: 01

Прегледал _____